

МЕСЕЧНИК

за криминалот од омраза

ФЕВРУАРИ 2021

Кривичните дела мотивирани од нетолеранција, односно предрасуди кон одредена група во општеството се опишуваат како криминал од омраза. За постоењето на овој вид криминал треба да се исполнети два услови: делото мора да е предвидено во кривичното право и сторувањето мора да е мотивирано од некоја предрасуда. Хелсиншкиот комитет за човекови права ги регистрира и мапира делата од омраза и овој месечник обезбедува приказ на регистрираните инциденти за конкретниот период.

ИНЦИДЕНТИ

Предизвикани од омраза овој месец

9

ВИД НА ИНЦИДЕНТ

4

оштетување на имот

1

уништување на симболи

0

телесна повреда

0

разбојништво

0

предизвикување на општа опасност

2

насилство

0

сериозна закана

0

загрозување на сигурноста

2

Предизвикување на омраза, раздор или нетрпеливост

РЕАКЦИИ

1

Реакции овој месец

ВИД НА РЕАКЦИЈА - ОСУДА

1

од функциониер

0

религиски водач

0

граѓанско здружение

0

протест

0

отстранување поселдица

0

друго

ВО ФЕВРУАРИ 2021 ГОДИНА

9

:

0

верификувани

неверификувани

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЖРТВАТА:

33.0%

етничка припадност

56%

верска припадност

11%

политичка припадност

0.0%


сексуална ориентација

0.0%

друго

Вкупен број на инциденти во 2021 година: 15

6 9 - - - - - - - - - -



ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ОДГОВОР:

откриени сторители..... 2
кривични пријави..... 1
прекршочни пријави..... 0
тековни судења..... 0

ИНЦИДЕНТИ СПОРЕД ЛОКАЦИЈА

Скопје - 5
Велес - 1
Тетово - 2
Струга - 1



Издвоен инцидент

Медиумите пренесоа информации дека две лица сквернавелe гробови и снимале видеа за социјалната мрежа „TikTok“. На негативните коментари за видеото, авторот не изразува каење туку пишува: „Е па затоа јас вака ви правам на вас кау*ите затоа што не знаете со луѓето како да се однесувате, да ви е**м крвта кау*ска што ми пишувате, свињи, свињари“.

Добиените информации велат дека станува збор за малолетници, кои веднаш биле повикани на распит во полициска станица. Против нив, ќе биде поднесена соодветна пријава за сквернавењето на христијански гробишта, а видеата се отстранети.